



До: Осигурителните брокерски друштва во Република Македонија

Циркуларен допис

Предмет: Известување

Почитувани,

Ве известуваме дека, во согласност со одредбите од членот 476 став (8) и членот 472 став (9) од Законот за трговските друштва (понатаму само ЗТД), министерот за финансии донесе Правилник за формата и содржината на годишната сметка („Службен весник на РМ“ бр. 52/2011 и 174/2011), и Правилник за сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план („Службен весник на РМ“ бр. 174/2011). Трговските друштва во Република Македонија се должни да водат сметководство во согласност со Правилникот за водење на сметководство („Службен весник на РМ“ бр. 159/2009 и 164/2010) и Правилникот за дополнување на Правилникот за водење на сметководство („Службен весник на РМ“ бр. 107/2011).

Осигурителните брокерски друштва во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство на начин определен со ЗТД и со прописите за сметководство, донесени врз основа на овој закон.

Согласно со одредбите, пак, од членот 151 точка 2 од Законот за супервизија на осигурување (понатаму само ЗСО), осигурителните брокерски друштва имаат обврска да ја известуваат Агенцијата за супервизија на осигурување за структурата и обемот на осигурителните брокерски работи по одделни друштва за осигурување на квартална основа. Истите тоа треба да го вршат на обрасци подготвени од Агенцијата за супервизија на осигурување и објавени на нејзината веб страна.

Имајќи го предвид фактот дека известувањето по членот 151 од ЗСО за последниот квартал од деловната година се совпаѓа со периодот за кој се изготвува годишната сметка на друштвото согласно со одредбите од ЗТД, ве молиме земете ги предвид следниве насоки на Агенцијата за супервизија на осигурување.

1) Приходите по основ на провизија за извршени осигурителни брокерски работи, кои всушност претставуваат приходи од вршењето на основната дејност, треба да се евидентираат на сметките од групите 73 и 74 од Сметковниот план и



да бидат искажани на позицијата (АОП) 202 Приходи од продажба, во билансот на успех за периодот за кој се известува.

2) Вкупниот годишен приход од вршење на осигурителни брокерски работи искажан на соодветна позиција во колоната 300 – Реализирана провизија, од Образецот обд 2, треба да соодветствува на износот искажан во билансот на успех на позицијата 202 – Приходи од продажба.

Со почит,

Претседател на Советот на експерти,

д-р Климе Попоски

Испратено до Осигурителните брокерски друштва:

1. ЕУРО ЕКСПЕРТС АД Скопје
2. ЕУРОМАК БРОКЕР АД Скопје
3. ВИАСС АД Скопје
4. ИН - БРОКЕР АД Скопје
5. ВФП АД Скопје
6. МОБИЛИТИ АД Скопје
7. СЕДА БРОКЕР АД Скопје
8. НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани
9. ЈДБ БРОКЕР АД Скопје



АГЕНЦИЈА ЗА
СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ

Република Македонија

тел. 02 3254 050
факс: 02 3290 240
адреса: Васил Главинов бр.12,
ТЦЦ Плаза, кат 2,
1000 Скопје
е-пошта: contact@aso.mk
www.aso.mk

10. ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД Скопје

11. А-ТИМ АД Скопје

12. ЛЕГРА АД Скопје

13. К МК БРОКЕР АД Скопје

14. МАКОИЛ БРОКЕР АД Скопје

15. ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

16. АМГ ПРЕМИУМ АД Скопје